

Објавен во Службен весник број: 43/2014
Датум на објавување: 04.03.2014

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на личните податоци

Член 1

Во Законот за заштита на личните податоци (“Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/10 и 135/11), во членот 37 став 2 зборовите: “по пат на јавен конкурс“ се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“За избор на директор се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници, кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“

Ставот 3 станува став 4.

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: „по пат на јавен конкурс“ се бришат и се додава нов став 6, кој гласи:

“За избор на заменик директор се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници, кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“

Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 7, 8 и 9.

Член 2

Во член 38 ставот 1 се менува и гласи:

“За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 4) има минимум пет години работно искуство во областа на правните работи;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- 6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Во ставот 4 алинеја 5 бројот “4“ се заменува со бројот “2“.

Член 3

Во членот 44 став 4 зборот “државен“ се заменува со зборот “административен“, зборовите: “со положен приправнички испит“ се бришат, а зборот “државните“ се заменува со зборот “административните“.

Во ставовите 5 и 6 зборот “државен“ се заменува со зборот “административен“, а зборот “државните“ се заменува со зборот “административните“.

Член 4

Директорот, односно заменик директорот на Дирекцијата избран до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е избран.

Член 5

Одредбите од членот 2 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.